



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 10 јуни 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта Фах 226. — Телефон централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Претплата служба 51-732; Пропажна служба 51-671

278.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за девизното работење, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 мај 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1971 година.

ПР бр. 1031

5 јуни 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател на
Сојузната скупштина,
Маријан Бреџељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 и 15/71) во членот 89 став 1 по точката 8а се додава нова точка 8б, која гласи: „8б) ако не ги отстрани утврдените неправилности во рокот определен во решението на Народната банка на Југославија (член 84а);“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“;

279.

Врз основа на членот 5 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 24/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОБЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ВО 1970 ГОДИНА МОЖАТ ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за височината на износите до кои

овластените банки во 1970 година можат да користат кредити во странство и да бидат гарантни по кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/71, 17/71 и 21/71), во точката 1 зборовите: „до 31 мај“ се заменуваат со зборовите: „и по 1 јануари“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 100

3 јуни 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

280.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1970 ГОДИНА ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за 1970 година за увоз на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/70), во точката 1 износот од 512,992.000 динари, наголемен во смисла на одредбата на членот 2 од Уредбата за усогласување на определени права и обврски врзани за новиот паритет на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/71) се зголеμουва за 87,240.000 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 101

3 јуни 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

281.

Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЛАТИТЕ ВО ДИНАРИ КАКО ОСНОВИЦА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДЕВИЗИ

1. Во Одлуката за признавање на определени работни организации наплатите во динари како основица за прибавување девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66 и 52/67) во точката 1 став 2 одредбата под 2, зборот: „последното“ се заменува со зборот: „домашното“, а зборовите: „на територијата на Југославија“ се бришат.

2. Во точката 5 став 2 зборовите: „поморскиот и речно-поморскиот“ се заменуваат со зборовите: „поморскиот, речно-поморскиот и речниот“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 24 јануари 1971 година.

Р. п. бр. 102

3 јуни 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

282.

Врз основа на членот 1316 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО

1. Југословенските граѓани, како и странци кои имаат живеалиште односно привремен престој подолг од три месеци во Југославија (во понатамошниот текст: граѓаните и странците), можат да увезуваат, внесуваат или примаат од странство (во понатамошниот текст: внесуваат) предмети што им служат на нивните лични потреби и на личните потреби на членовите на нивното потесно семејство (брачен другар, деца и родители — ако живеат во заедничко домаќинство).

2. Покрај предметите од точката 1 на оваа одлука граѓаните и странците можат да ги внесуваат и следните предмети:

1) предмети за лична потрошувачка што ќе ги користат за потребите на своето домаќинство (телевизор, фрижидер, радиоапарат, машина за перење рубелина, ситни алатки, мотор за чамец, пишувачка машина, тепих, мебел, ситни делови за моторни возила и сл.);

2) ситна земјоделска механизација и алат што служи за лична работа на сопствено земјоделско стопанство на нивното домаќинство, во количина која служи за потребите на едно земјоделско стопанство, чија поединечна царинска основица не ја преминува вредноста од 25 000 динари (плуг, косачка, брана, сеалка, трактор, копачка и сл. и резервни делови за нив);

3) опрема која служи за вршење на дозволена со прописи дејност со лична работа (самостоен занаетчија, самостоен угостител, вршење на адвокатски позив и др.) во количина која им служи на потребите на односната дејност а чија поединечна ца-

ринска основица не ја преминува вредноста од 25.000 динари (машини, апарати, уреди, алати и др. и резервни делови за нив).

3. Граѓаните и странците што внесуваат ситна земјоделска механизација и алат односно опрема од точката 2 под 2 и 3 на оваа одлука, се должни при внесувањето да ѝ поднесат на царинарницата доказ дека вршат односна дејност.

4. Граѓаните и странците се должни во случај на отуѓување на ситна земјоделска механизација односно на опрема од точката 2 под 2 и 3 од оваа одлука, отуѓувањето да му го пријават на надлежниот општински орган во рок од 30 дена од денот на отуѓувањето.

5. Царинарницата на граѓаните и странците нема да им дозволи внесување од странство на предмет што не се наведени во точ. 1 и 2 од оваа одлука, туку со тие предмети ќе постапи според одредбите на чл. 50 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70).

6. Граѓаните и странците, покрај предметите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, можат да внесуваат и предмети за кои со членот 35 од Царинскиот закон, со членот 18 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70) и со други важечки прописи и меѓународни спогодби е предвидено ослободување од плаќање царина а во согласност со тие прописи односно меѓународни спогодби.

7. Внесување на моторни возила од страна на граѓани се врши според одредбите на Одлуката за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64, 17/68, 25/68 и 31/68).

8. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава, по потреба, Сојузната управа за царини.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 103

3 јуни 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

283.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за доделување надоместок на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко од резервниот фонд на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), во спогодба со Извршниот совет на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина и Извршниот совет на Социјалистичка Република Хрватска, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛА НА НАДОМЕСТОКОТ ДОДЕЛЕН НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО

1. Надоместокот во износ од 800.000 динари, кој со точката 1 од Одлуката за доделување надоместок на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко од резервниот фонд на федерацијата им е доделен на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко, се распределува, и тоа:

	Динари
1) на Резервниот фонд на општината Дрниш — — — — —	147.300
2) на Резервниот фонд на општината Книн — — — — —	191.300
3) на Резервниот фонд на општината Сињ — — — — —	274.500
4) на Резервниот фонд на општината Гацко — — — — —	186.900

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 104
3 јуни 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

284.

Врз основа на членот 8 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. На работните организации што произведуваат кравјо или овчо млеко самите или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) им се исплатува премија:

- 1) во износ од 0,30 динари за 1 литар кравјо или овчо млеко од сопствено производство;
- 2) во износ од 0,10 динари за 1 литар кравјо или овчо млеко произведено во кооперација со индивидуални производители.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука се исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи најмалку 4% млечна маст, а кое корисниците на премијата ќе го продадат и испорачат од 1 јануари до 30 јуни 1971 година на работните и други организации, како и за кравјо или овчо млеко кое корисниците на премијата во тој период самите или во кооперација ќе го преработат или продадат на непосредните потрошувачи.

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку од 4% млечна маст не може да се остварува премија, ниту количините на таквото млеко можат да се пресметуваат на количини на млеко со 3,2% односно 4% млечна маст заради остварување на премија.

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% до 4,2% млечна маст се врши пресметување на количините на таквото млеко на количини на млеко со 3,2% млечна маст.

За овчо млеко кое содржи повеќе од 4% до 6% млечна маст се врши пресметување на количините на таквото млеко на количини на млеко со 4% млечна маст.

Кравјото млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна маст се пресметува како да содржи 4,2% млечна маст, а овчото млеко кое содржи повеќе од 6% млечна маст се пресметува како да содржи 6% млечна маст.

3. Премијата за кравјо и овчо млеко од точката 1 под 1 од оваа одлука им се исплатува само на оние корисници на премијата кои за сопственото производство на тоа млеко вовеле матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните крави и овци.

Премијата за кравјо и овчо млеко од точката 1 под 2 на оваа одлука им се исплатува само на оние корисници на премијата кои со индивидуалните производители склучиле договор за производство и испорака (кооперација) на тоа млеко и кои за производство на кравјо и овчо млеко во кооперација вовеле матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните крави и овци на кооперанти.

4. Премијата за кравјо или овчо млеко од точката 1 под 1 од оваа одлука се намалува за 0,05 динари за 1 литар за млекото што не е разладено на температура од најмалку 12° С.

5. Премијата за кравјо млеко од точката 1 од оваа одлука нема да се исплатува за млекото чие време на обезбојосување на метиленското синило изнесува помалку од 1 час.

6. Премијата од точката 1 на оваа одлука се исплатува по поднесувањето на барањето за исплата на премијата, со тоа што корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот на исплатата на премијата да поднесе доказ дека тој или купувачот односно нивните погони или продавници во тој рок оствариле премија од 0,10 динари за 1 литар на пресметана количина кравјо или овчо млеко која се обезбедува согласно со републички пропис. Ако до истекот на рокот од три месеци не го поднесе тој доказ, корисникот на премијата е должен наплатената премија да ја врати во рок од понатамошни 8 дена.

На корисникот на премијата што ја вратил премијата согласно ставот 1 од оваа точка, премијата ќе му се исплати дополнително ако до 30 јуни 1971 година поднесе доказ дека тој или купувачот односно нивните погони или продавници до тој рок оствариле премија од 0,10 динари за 1 литар кравјо или овчо млеко која се обезбедува согласно со републички пропис.

7. Премијата според одредбите на оваа одлука се исплатува од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1971 година — за интервенции во стопанството.

Во средствата од ставот 1 на оваа точка се содржат и средствата од кои се исплатува премијата за кравјо и овчо млеко според Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во првото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

8. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат на работните организации важат и за самостојните организации на здружен труд — правни лица во состав на работните организации.

9. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата од оваа одлука, како и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја приложат кон барањето за премија.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во првото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 107
3 јуни 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

285.

Врз основа на членот 8 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. На работните организации што самите или во кооперација произведуваат волна или вршат промет на волна им се исплатува премија за количините на волна од домашно производство продадени и испорачани од 1 јануари до 30 јуни 1971 година на работните организации што се занимаваат со

преработка или со извоз на волна непосредно или преку Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, како и за количините на волна од домашно производство што во тој период самите ќе ги преработат.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 kg испрана волна изнесува:

Динари

1) за волна мерино I класа	15,20
2) за волна полумерино Ia класа	13,50
3) за волна полумерино Ib класа	12,10
4) за волна цигаја IIa класа	9,60
5) за волна цигаја IIb класа	8,70
6) за волна руда праменка IIIa класа	7,20
7) за волна руда праменка IIIb класа	6,60

3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1971 година — за интервенции во стопанството.

Во средствата од ставот 1 на оваа точка се одржани и средствата од кои се исплатува премијата за волната според Одлуката за определување премија за волна во првото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

4. Според одредбите на оваа одлука премија ќе им се исплатува и на самостојните организации на здружен труд — правни лица во состав на работните организации.

5. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата од оваа одлука и за тоа што се смета како производство на волна во кооперација, како и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја приложат кон барањето за премија.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување премија за волна во првото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 105

3 јуни 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

286.

Врз основа на членот 8 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. На работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители, им се исплатува премија за количините на суров памук продадени и испорачани од 1 јануари до 30 јуни 1971 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за количините на суров памук што во тој период самите ќе ги преработат.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 kg суров памук изнесува:

Динари

1) за памук I класа	0,60
2) за памук II класа	0,55
3) за памук III класа	0,50

3. Премиите од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатуваат од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1971 година — за интервенции во стопанството.

Во средствата од ставот 1 на оваа точка се одржани и средствата од кои се исплатува премијата за суров памук според Одлуката за определување премија за суров памук во првото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

4. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на работните организации важат и за самостојните организации на здружен труд — правни лица во состав на работните организации.

5. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата од оваа одлука, како и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја приложат кон барањето за премија.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување премија за суров памук во првото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 106

3 јуни 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

287.

Врз основа на членот 8 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. На стопанските организации што произведуваат вештачки губриња им се одобрува регрес за вештачкото губре продадено и испорачано од 1 јануари до 30 јуни 1971 година на следните купувачи, и тоа:

1) на работните организации што се занимаваат со земјоделство, шумарство, мелиорација на шумски и планински пасишта, со заштита на земјиштето од порои и ерозии, со одгледување риби во слатководни рибионици — за количините набавени за да ги вршат тие дејности сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители;

2) на работните организации што вршат огледи со губриња и школување односно оспособување на кадри во земјоделството и шумарството — за количините потребни за изведување на огледите или на наставата;

3) на работните организации за количините набавени за понатамошна продажба на купувачите од одредбите под 1 и 2 на оваа точка и на домашните индивидуални земјоделски производители за обработка на земја во Југославија, под услов при формирањето на малопродажна цена на губрето врз набавната цена да ја засметуваат пропишаната маржа;

4) на домашни индивидуални земјоделски производители за обработка на земја во Југославија ако организациите што го произведуваат вештачкото губре го продале вештачкото губре по цени формирани според важечките прописи за цените и маржите.

2. Регресот од оваа одлука се одобрува за 1 kg активна хранлива материја во следните износи:

	Динари
1) кај азотните ѓубриња од домашно производство, за 1 kg активна материја N —	0,75
2) кај фосфорните ѓубриња од домашно производство за 1 kg активна хранлива материја P ₂ O ₅ — — — — —	0,67
3) кај мешаните и комплексните ѓубриња од домашно производство, за 1 kg активна хранлива материја:	
N — — — — —	0,75
P ₂ O ₅ — — — — —	0,67

3. Количината на активна хранлива материја за која се дава регрес се утврдува врз основа на важечките прописи за југословенските стандарди односно прописите за состојките и другите особини на вештачките ѓубриња и за испитувањето на тие ѓубриња.

Регресот за 1 kg активна хранлива материја во одделни видови ѓубриња од точката 2 на оваа одлука се одобрува под услов продажната цена на производителот на ѓубрињата одобрена на купувачите од точката 1 на оваа одлука да се намали за износот на регресот од точката 2 на оваа одлука и да се пресмета франко натоварено во вагон на железничката станица или во фабриката односно во нејзин погон или во камион во фабриката на производителот, или франко натоварено во брод односно шлеп во пристаништето на производителот.

4. За вештачкото ѓубре од увоз регресот се дава за ѓубрињата наведени во точката 2 на оваа одлука, односно за слични на нив вештачки ѓубриња, според содржината на активната хранлива материја во вештачкото ѓубре.

Регресот за вештачките ѓубриња од ставот 1 на оваа точка се одобрува во височина на разликата помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре франко југословенската граница или cif на југословенска лука (во која се содржани определените видови и височината на трошоците) наголемеена за трошоците од границата односно лука до истоварната станица на купувачот, освен трошоците на возарината, — и одобрената продажна цена на истото или слично вештачко ѓубре од домашно производство намалена за износот на регресот во смисла на точката 2 од оваа одлука.

Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да биде поголем од регресот што се дава за единица активна хранлива материја на соодветни вештачки ѓубриња од домашно производство.

Пресметувањето и испитувањето на разликата од ставот 2 на оваа точка го врши Службата на општественото книговодство.

5. Регресот за вештачки ѓубриња од увоз им се исплатува на увозиците за количините на вештачки ѓубриња од точката 4 став 1 на оваа одлука, продадени и испорачани на купувачите од точката 1 на оваа одлука од 1 јануари до 30 јуни 1971 година.

6. Регресот од точката 2 на оваа одлука се исплатува само за вештачките ѓубриња што според својот квалитет им одговараат на важечките прописи за југословенските стандарди или на прописите за квалитетот односно за состојките и другите особини на вештачките ѓубриња.

7. Регресот од точката 2 на оваа одлука се исплатува од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1971 година — за интервенции во стопанството.

Во средствата од ставот 1 на оваа точка со содржина и средствата од кои се исплатува регресот за вештачките ѓубриња според Одлуката за давање регрес при продажба на вештачки ѓубриња во првото тримесечје на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

8. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат на работните организации важат и за самостојните организации на здружен труд — правни лица во состав на работните организации.

9. Со парична казна до 10 000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго прав-

но лице што вештачкото ѓубре купено по цена намалена за износот на регресот според оваа одлука, го продава за цели противни на одредбите од точката 1 на оваа одлука.

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 1.000 динари.

10. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на регресот од оваа одлука, за примената на одредбата од точката 1 под 4 на оваа одлука, за документацијата што треба да се приложи кон барањето за остварување на регресот, за начинот на определувањето на активната хранлива материја во вештачките ѓубриња и за начинот на пресметувањето на трошоците и за видот и височината на трошоците што се признаваат при формирањето на набавната цена за вештачките ѓубриња од увоз.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во првото тримесечје на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71).

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 108
3 јуни 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

288.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Работните организации и самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на работните организации, што произведуваат кравјо или овчо млеко сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст — корисниците на премијата), ја остваруваат премијата од точката 1 на Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Како кравјо и овчо млеко од сопствено производство (точка 1 под 1 на Одлуката) се подразбира кравјо и овчо млеко што корисникот на премијата го произведува во сопствена режија.

Како кравјо и овчо млеко произведено во кооперација со индивидуални земјоделски производители (точка 1 под 2 на Одлуката) се подразбира кравјо и овчо млеко произведено врз основа на претходно склучен договор за кооперација.

2. Матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на молзните кравји и овци (точка 3 на Одлуката) корисникот на премијата ги води по стручно упатство од Југословенскиот земјоделско-шумарски центар во Белград

3. Времето на обезбојосувањето на метиленското синило во кравјо или овчо млеко се утврдува по методата Orli-Jensen, при што концентрацијата на метиленското синило е 7,5 гама на 1 милиметар млеко.

Времето на обезбојосувањето на метиленското синило во кравјо или овчо млеко може да се утврди и со помош на таблетите BDN по британски стандард или по постапката на Млекарскиот институт — Ораниенбург (ГДР).

Ако кравјото или овчето млеко се продава и испорачува на друга организација, методите од ставот 2 на оваа точка можат да се применат само по спогодба на купувачот и корисникот на премијата — продавачот.

4. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилаѓа:

1) фактура за извршената продажба на кравјо или овчо млеко односно потврда од корисникот на премијата за преработката на млекото во сопствен погон или кај кооперанти односно за продажбата на млекото во сопствен погон или преку своја продавница. Во оваа фактура односно потврда мора да биде назначен и процентот на млечната маст што го содржи млекото;

2) доказ за испораката на продаденото млеко (товарен лист, отпратница и сл.), со датум на испораката;

3) потврда, издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на премијата, во која е назначено кои количини кравјо односно овчо млеко за кои се бара премијата произлегуваат од сопствено производство, а кои од производство во кооперација со индивидуални земјоделски производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачаните фактични и пресметани количини кравјо и овчо млеко, изразени во литри;

5) препис од потврдата за воведување и уредно водење на матичното книговодство, селекцијата и контролата на продуктивноста на молзните кравји и молзните овци, издадена од установа што се занимава со матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзен добиток, определена од страна на надлежниот републички односно покраински орган;

6) потврда издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на премијата — за кравјо или овчо млеко произведено во кооперација дека со индивидуалните земјоделски производители е склучен договор за производство и преработка на млеко. Во оваа потврда мораат да бидат наведени броевите под кои договорите се заведени кај корисникот на премијата, како и датумот на склучувањето на договорите;

7) потврда, издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на премијата, дека испорачаното млеко содржело млечна маст, и тоа: кравјото млеко најмалку 3,2%, а овчето млеко најмалку 4%;

8) потврда од купувачот, а за млеко што корисникот на премијата ќе го преработи сам или во кооперација односно ќе им го продаде на непосредните потрошувачи — потврда, издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на премијата, дека млекото при испораката односно преработката било разладено до најмалку 12° C, и дека времето на обезбојосувањето на метиленското синило не изнесувало помалку од 1 час.

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, корисникот на премијата е должен да поднесе дополнително и доказ од точката 6 на Одлуката дека премијата ја оставил согласен со републичкиот односно покраинскиот пропис.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, и тоа за кравјо млеко на товар

на сметката бр. 608-630/1-1-1(213-03) — Сојузна премија за кравјо млеко од сопствено производство или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1(213-02) — Сојузна премија за кравјо млеко од кооперација, а за овчо млеко на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1(213-4) — Сојузна премија за овчо млеко од сопствено производство или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1(213-05) — Сојузна премија за овчо млеко од кооперација.

6. Ако кон барањето за премија се прилаѓаат преписи на оригинални исправи (фактура, товарен лист и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластени лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка која се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 6417/1

10 јуни 1971 година

Белград

Го заменува сојузниот секретар за стопанство сојузен секретар за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

289.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување премија за волна во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Работните организации што самите или во кооперација произведуваат волна или вршат промет на волна (во понатамошниот текст: корисниците на премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување премија за волна во првото полугодие на 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисниците на премијата ја остваруваат премијата за количините на волна од сопствено производство или произведени во кооперација или за количините на купена волна од домашно производство, што им ги продале и испорачале на работните организации што се занимаваат со преработка или со извоз на волна непосредно или преку Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, како и за количините на таа волна што во тој период самите ги преработиле.

Премијата се пресметува врз база на испрана волна.

3. Како производство на волна во кооперација се подразбира производството на волна што се врши врз основа на писмен договор за производство и испорачка на волна склучен помеѓу работната организација и индивидуалниот земјоделски производител со кој индивидуалниот земјоделски производител однапред се обврзува дека ќе произведе и испорача определена количина на волна, а работната организација се обврзува дека договорените количини на волна ќе ги преземе, ќе плати определена цена и ќе ги изврши и другите договорни обврски (давање аванс, укажување стручна помош и др.).

Договорот од ставот 1 на оваа точка со индивидуалните земјоделски производители можат да го склучат производителските, трговските или други работни организации.

4. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактура за продажбата на волна на работни организации што се занимаваат со преработка или со извоз на волна, непосредно или преку Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи;

2) доказ за испораката на волна (товарен лист, отпратница, потврда од купувачот за приемот на волната и сл.);

3) потерда, издадена од органот определен со општ акт на корисникот на премијата, дека испорачаната волна произлегува од сопствено производство или од производство врз основа на договор за кооперација односно дека волната од домашно производство е купена;

4) сертификат (атест) издаден од овластена организација за утврдување на квалитетот и рангманот на волната, согласно југословенскиот стандард JUS F.B.1.011. Како овластена организација се смета секоја организација регистрирана за вршење работи на испитување на квалитетот, која има услови за испитување и утврдување на квалитетот на волната;

5) пресметка на премијата, во која се внесуваат следните податоци: назив на купувачот, класа на волната, број и датум на сертификатот, количина на неспрана волна, продадена и испорачана по фактура и број на фактурата, односно количина на изгледна волна преработена во свој погон, процент на рангманот, нето-тежина на испрана волна пресметана според сертификатот, износ на премијата за еден килограм волна и за вкупната количина на испрана волна.

Ако волната самиот ја преработил, а пресметувањето не го врши преку фактура, корисникот на премијата кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда издадена од органот определен со општ акт на корисникот на премијата дека испраната волна ја употребил за преработка. Во оваа потврда корисникот на премијата ги внесува и податоците за количината на испраната волна, по класите, и за времето кога таа волна е преработена.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 (212/2) — Премија за волна.

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (товарен лист, отпратница и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на низ мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

7. Одредбите на оваа наредба за работните организации важат и за самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на работните организации.

8. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

290.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување премија за суров памук во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители (во понатамошниот текст: корисниците на премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување премија за суров памук во првото полугодие на 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата ја остварува премијата од точката 2 на Одлуката за сите количини суров памук од сопствено производство и за сите количини суров памук откупени од индивидуални производители, продадени и испорачани во првото полугодие на 1971 година на работни организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за сите количини суров памук преработени во свој погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактура за продажбата на суров памук;

2) доказ за испораката на суров памук (товарен лист, отпратница и сл.);

3) потврда, издадена од органот определен со општ акт на корисникот на премијата, дека испорачаниот суров памук произлегува од сопствено производство односно дека е откупен од индивидуални производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за количините изразени во килограм на продаден и испорачан суров памук, по класите, како и износите на премијата по еден килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп од индивидуални производители го употреби за преработка во својот погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето на премија, наместо фактура, прилага потврда, издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на премијата, дека суровиот памук го употребил за преработка во својот погон. Во оваа потврда треба да се внесат податоци за количините на суров памук, по класите, употребен за преработка во својот погон.

3. Како работни организации што се занимаваат со преработка на памук од точката 1 на Одлуката се сметаат стопанските организации што се занимаваат со егренирање на памук.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 (212/1) — Премија за суров памук.

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (товарен лист, отпратница), тие мораат да бидат потпишани од овластени лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

15 бр. 6418/1
10 јуни 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот
секретар за стопанство
сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

6. Одредбите на оваа наредба за работните организации важат и за самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на работните организации.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 6419/1

10 јуни 1971 година

Белград

Го заменува сојузниот секретар за стопанство сојузен секретар за надворешна трговија.
Мухамед Хаџиќ, с. р.

291.

Врз основа на точката 10 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Стопанските организации и самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на стопанските организации, што произведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во понатамошниот текст: корисниците на регресот), го остваруваат регресот за вештачките ѓубриња од точ. 2 и 4 на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за регрес поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Определувањето на активната хранлива материја на азот (N) и активната хранлива материја на фосфор (P₂O₅) во единични, мешани и комплексни ѓубриња се врши според Правилникот за минималните и максималните состојки и за другите особини на одделни видови вештачко ѓубре и за начинот на испитување на вештачко ѓубре („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/64 и 4/67).

3. На корисниците на регресот им се одобрува регрес за вештачко ѓубре продадено непосредно на индивидуални земјоделски производители, под услов продажните цени на вештачкото ѓубре да ги формираат според важечките прописи за цените и маржите.

Производителска односно увозничка организација на здружен труд во состав на стопанска организација, што произведува односно увезува вештачко ѓубре, може на организацијата на здружен труд што го продава тоа ѓубре, а се наоѓа во состав на истата стопанска организација, да ѝ го засмета ѓубрето најмногу по цена по која тоа ѓубре им го продава на други работни организации (нето фактурна цена).

Организацијата за дружен труд што го продава вештачкото ѓубре ја формира цената според која вештачкото ѓубре им го продава на индивидуални земјоделски производители на тој начин што нето фактурната цена ја намалува за износот на регресот а ја зголемува за износот на зависните трошоци, па врз добиениот износ ја засметува маржата до пропишаниот износ.

4. Кон барањето за регрес за вештачко ѓубре од домашно производство корисникот на регресот прилага:

1) фактура односно копија на фактура за продажбата на вештачкото ѓубре во која, покрај другото, мора да биде наведена продажната цена на ѓубрето по една тона, намалена за износот на регресот за вкупната количина, посебно за секој вид ѓубре, и назначено дека ѓубрето е од домашно производство и дека се продава по цени што се во согласност со прописите за цените и маржите во прометот на вештачките ѓубриња, и дека вештачкото ѓубре купено по регресирани цени може да се користи само за обработка на земја во Југославија;

2) доказ за испораката на вештачкото ѓубре (товарен лист, отпратница, исправа за преземањето и сл.). Ако како доказ се прилага отпратница или исправа за преземањето, таа мора да содржи назив на купувачот, вид на ѓубрето и количина изразена во тони, потпис на овластеното лице на примателот и број на неговата лична карта, регистарски број на превозното средство со кое е превезено ѓубрето, ако ѓубрето е превезено, како и печат и потпис на овластеното лице на корисникот на регресот;

3) препис на декларацијата од членот 8 на Правилникот за регистарот на вештачките ѓубриња и за декларирање на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/64) — за испорачаното вештачко ѓубре;

4) пресметка од која се гледа износот на регресот по еден килограм активна хранлива материја и за вкупната количина, посебно за секој вид активна хранлива материја.

Како железничка станица на производителот на ѓубрето од точката 3 став 2 на Одлуката се подразбира и местото на натоварот во вагон во фабриката односно во нејзин погон.

5. Кон барањето за регрес за вештачко ѓубре од увоз корисникот на регресот прилага:

1) документација од точката 4 став 1 под 1 до 3 на оваа наредба;

2) документација со пресметка на трошоците од точката 6 на оваа наредба.

Службата на општественото книговодство кај која корисникот на регресот има жиро-сметка ја пресметува разликата во цените и регресот од точката 4 ст. 2 и 3 на Одлуката. Пресметувањето на регресот за вештачкото ѓубре од увоз кај единичните ѓубриња, азотни и фосфорни, се врши врз основа на негативната разлика помеѓу набавната цена по единица активна хранлива материја, наголемена за сите трошоци од точката 6 на оваа наредба, и продажната цена по единица активна хранлива материја на такво или слично ѓубре од домашно производство, намалена за износот на регресот — која за азотот (N) изнесува 2,25 динари а за фосфорната компонента (P₂O₅) — 1,63 динари по еден килограм.

За мешаните и комплексните ѓубриња од увоз височината на регресот се определува во смисла на одредбата на точката 3 од Одлуката за максималните цени и за начинот на формирањето на цените на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71).

6. При пресметувањето на разликата помеѓу набавните цени на вештачкото ѓубре од увоз и продажните цени на исто или слично ѓубре од домашно производство намалени за износот на регресот, за формирањето на набавните цени Службата на општественото книговодство ќе му ги признае на корисникот на регресот:

а) трошоците до југословенската граница, и тоа:

1) вредноста на стоките по фактурата на странскиот добавувач;

2) осигурувањето на стоките, според полисата;

3) возарината до југословенската лука, односно до првото место по преминувањето на југословенската граница во кое се наоѓа царинарница;

4) ефективните трошоци на натоварот, истоварот и претоварот до југословенската граница или лука;

5) провизијата на странската банка;

6) трошоците во Југославија, и тоа:

1) провизијата на банката;

2) редовната камата на кредитите на вредноста на стоките франко југословенската граница, за периодот на користењето на кредитите, а најмногу до 90 дена од денот на почетокот на користењето на кредитите;

3) трошоците на претпријатијата луки и пристаништа, според важечката тарифа;

4) шпедитерските трошоци, до 1,20 динари по една тона стоки, без оглед на видот на превозот (сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклучени и трошоците на шпедитерот околу прифаќање, диспонирање и испраќање на вештачките ѓубриња на купувачите;

5) трговскиот рабат, кој се признава до височината на работот што го дава домашната индустрија на ѓубриња за идентични ѓубриња. За ѓубрињата што не ги произведува домашната индустрија работот се признава во иста височина како за слични ѓубриња од домашно производство;

6) маржата според одредбите на Одлуката за маржата во прометот на вештачки ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/69);

7) трошоците на складирањето, до 35 динари по една тона стоки, ако за складирање на увозните количини вештачко ѓубре претходно е прибавена писмена согласност од Сојузниот секретаријат за стопанство;

8) царината според Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 23/70), како и трошоците за такси во врска со царинењето според Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69), ако се платени;

9) трошоците на пакувањето, до 35 динари по една тона стоки, за непакувано вештачко ѓубре;

10) ефективните трошоци на истоварот и на повторниот натовар на претегот, со спецификација на вагонот со кој е извршен претоварот;

11) надоместокот што Службата на општественото книговодство ќе го наплати на име трошоци на пресметувањето на разликата во цените и на регресот;

12) оигурувањето на стоките во Југославија, според полисата.

7. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањата за регрес за вештачки ѓубриња од домашно производство и од увоз во поглед на пресметување на регресот и потполноста на приложената документација се исправни, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, и тоа:

1) за вештачки ѓубриња од домашно производство — на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 (211) — Регрес за вештачки ѓубриња од домашно производство;

2) за вештачки ѓубриња од увоз — на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 (211-01) — Регрес за вештачки ѓубриња од увоз.

8. Ако кон барањето за регрес се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактура и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на регресот, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да назначи дека регресот е исплатен.

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 6420/1
10 јуни 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар за стопанство
сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Халиќ, с. р.

292.

Врз основа на членот 17 ст. 2 и 3 од Законот за контролата на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Наредбата за височината и за начинот на плаќање на надоместокот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/60, 30/61, и 35/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/66 и 15/69) во точката 2 став 1 бројот: „20“ се заменува со бројот: „50“.

2. Во точката 3 ст. 1 и 2 бројот: „20“ се заменува со бројот: „50“.

3. Во точката 4 бројот: „400“ се заменува со бројот: „10“.

4. Во точката 4а бројот: „1000“ се заменува со бројот: „30“.

5. Во точката 5 ст. 1 и 2 бројот: „500“ се заменува со бројот: „20“.

6. Во точката 9 став 1 бројот: „8“ се заменува со бројот: „20“, а бројот: „3“ — со бројот: „5“. Во ставот 2 бројот: „8“ се заменува со бројот: „15“.

Во ставот 4 бројот: „500“ се заменува со бројот: „10“, а зборовите: „во бруто износ“ се бришат.

7. Во точката 10 став 2 бројот: „25“ се заменува со бројот: „0,50“.

8. Во точката 11а став 1 бројот: „500“ се заменува со бројот: „20“.

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5968/1
13 мај 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
д-р Боровое Јелиќ, с. р.

293.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за условите и начинот на користењето на средствата на сојузниот буџет за 1971 година за надоместоци за повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ ВО 1971 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Општи одредби

1. Надоместокот за извршените превози во 1971 година по повластиците во патничкиот сообраќај, сообраќајните работни организации што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во понатамошниот текст: сообраќајните организации) го осстваруваат со поднесување на барање за исплатување на надоместокот по истекот на месецот во кој се извршени повластените превози.

2. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајните организации прилаगाат списоци и збирни прегледи на извршените повластени превози, составени врз основа на издадените возни исправи за повластено возење, со пресметка, како и рекапитулации на списоците и збирните прегледи.

3. Збирните прегледи и рекапитулациите што се прилагаат кон барањето за исплатување на надоместокот се составуваат според образците бр. 1 до 4 и 6 до 8, што се отпечатени кон Народбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67), со тоа што во тие образци зборовите: „1967 година“, во различно членување, се заменуваат со зборовите: „1971 година“, во соодветно членување.

4. Службата на општествено кинопроизводство ги прегледува барањата за исплатување на надоместокот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресметката е исправна а барањето за исплатување на надоместокот основано, го одобрува износот на надоместокот во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, на товар на сметката бр. 608-630-1/1 Извршување на сојузниот буџет — позиција 216 — надоместоци за повластено возење.

5. Службата на општествено кинопроизводство годишно евиденција по гранките на сообраќајот за извршените исплати на надоместокот во претходниот месец.

II. Железнички сообраќај

6. За исплатување на надоместокот на железничките транспортни претпријатија Заседницата на Југословенските железници поднесува заедничко барање за сите претпријатија, кон кое ги прилага збирните прегледи и рекапитулациите според образците бр. 1 до 4 и 6.

7. Збирните прегледи се составуваат според категоријата на корисниците на повластицата и видот на повластицата, и тоа:

1) за бесплатен превоз на членовите на Советот на федерацијата и на пратениците на Сојузната скупштина — на образецот бр. 1 — Збирен преглед бр. 1, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на корисниците на повластицата, проценетиот број на патувањата за 1971 година, проценетиот просечен превозен пат, височината на редовната возна цена за едно патување на проценетиот просечен превозен пат и вкупен износ на надоместокот за проценетиот број патувања (годишно и месечно), како и испогодба за проценувањето;

2) за бесплатен превоз на народните херои, носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечови, Белиот орел со мечови и Златниот медал на Обилик, носителите на „Партизанска споменица 1941“, воените и мирновремените воени инвалиди и нивните придружници, уживателите на семејни инвалидни и придружниците на слепи лица — на образецот бр. 2 — Збирен преглед бр. 2, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превезените корисници на бесплатен превоз и вкупниот износ на редовната возна цена за извршениот бесплатен превоз, и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

3) за поединечни превози со повластица од 75% од редовната цена на превозот за народните херои, носителите на „Партизанска споменица 1941“, воените и мирновремените воени инвалиди (лични и семејни) и слепите лица — на образецот бр. 3 — Збирен преглед бр. 3, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превезените корисници на повластено возење, вкупниот износ на редовните возни цени, вкупниот на-

платен износ по возните билети и вкупниот износ на надоместокот, и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

4) за бесплатен превоз на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воените и мирновремените воени инвалиди и помирните остатоци на лицата што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица — на образецот бр. 4 — Збирен преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот на превозот, вкупниот број на превезените патници и вкупниот износ на редовната вознина, и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од сметковните евиденции на железничките станици и превозните исправи.

Врз основа на објавените прегледи од ставот 1 на овој членка се составува рекапитулација на збирните прегледи на образецот бр. 6 — Рекапитулација на збирни прегледи.

III. Поморски, речни и други сообраќај

8. Сообраќајните организации на поморскиот, речниот и другиот сообраќај своите барања за исплатување на надоместокот ги поднесуваат непосредно. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајната организација е должна да ги приложи списоците на извршените повластени превози на сите категории корисници на повластено возење, списокот на извршените превози на сите категории корисници на повластено возење со повластица од 75% од редовната цена на превозот, списокот на извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воените мирновремените воени инвалиди и на помирните остатоци на лицата што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица, како и рекапитулација на податоците од списоците.

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната организација, број на возната исправа на корисникот на повластицата, релација на извршениот превоз, износ наплатен на име на возната цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластица, вкупниот износ наплатен на име на превозот, вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на сите списоци од точката 8 на оваа наредба се составува рекапитулација на списоците на повластените превози, на образецот бр. 7 — Рекапитулација на списоците на повластените превози.

IV. Воздушен сообраќај

10. Сообраќајните организации на воздушниот сообраќај своите барања за исплатување на надоместокот ги поднесуваат непосредно. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајната организација е должна да ги приложи списоците на извршените повластени превози по видовите на повластиците, и тоа: список на извршените бесплатни превози, список на извршените превози со повластица од 50% и рекапитулација на податоците од списоците.

11. Списоците наведени во точката 10 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната организација, релација на патувањето, износ наплатен на име на возната цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластица, вкупниот износ наплатен на име на превозот,

зот, вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на сите списоци од точката 10 на оваа наредба се составува рекапитулација на списоците на повластените превози, на образецот бр. 8 — Рекапитулација на списоците на повластените превози.

V. Завршна одредба

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10. Бр. 5767/1

20 мај 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
д-р **Боривое Јелиќ**, с. р.

294.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ И ПОНИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА

1. На увозот на сировини и репродукциони материјали од подолунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа за 1971 година наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
07.01/1	Компири, семенски, до 3.000 тона	Сл.
26.01/66	Концентрат на олово, до 40.000 тона	Сл.
26.01/10а	Хромна руда, до 190.000 тона	Сл.
34.04	Калиум хлорид (56% до 62% К ₂ O), до 350.000 тона	Сл.
40.01/4	Латекс течен природен, до 3.000 тона	Сл.
40.02/1	Синтетечки каучук, до 26.000 тона	Сл.
40.02/2	Синтетички латекс, до 4.100 тона	Сл.
41.01/1	Говедски и коњски кожи, освен телешки, до 30.000 тона	Сл.
41.01/2	Телешки кожи, до 3.000 тона	Сл.
41.01/3	Овчи и јагнешки кожи со волна, до 6.000 тона	Сл.
41.01/4	Овчи и јагнешки кожи без волна, до 6.500 тона	Сл.
41.01/5	Козји и јарешки кожи, до 500 тона	Сл.
41.01/6а	Свински сурови кожи, до 8.000 тона	Сл.
41.02/2а-1	Други говедски делум штавени кожи, до 2.000 тона	Сл.

1	2	3
41.04/1а	Козји делум штавени кожи, до 1 000 тона	Сл.
41.04/2а	Јарешки делум штавени кожи, до 500 тона	Сл.
53.01/1	Волна масна или прана на плеките, од овци или јагниња, невлачена и нечеслана, до 30 микроми; база непрана, до 23.000 тона	Сл.
57.02/1	Влакна од манила, до 500 тона	Сл.
73.02/2д	Фероволфрам, до 265 тона	Сл.
73.02/2е-1	Калциум-силициум до заклучно 75% Si, до 1.100 тона	Сл.
73.02/2з	Феро-хром, до 305 тона	Сл.
73.02/2и	Феро-никел, до 340 тона	Сл.
73.02/2ј	Феро-алуминиум, до 50 тона	Сл.
73.02/2к	Други феролегури, до 1.005 тона	Сл.
74.01/3 и 4	Суров бакар (блистер) и бакар рафиниран, до 45.000 тона	Сл.
74.03/1а	Бакарна жица со пресек над 6 mm, која во Царинската тарифа е декларирана како прачка од нелегиран бакар, до 10.000 тона	Сл.
75.01/3	Никел необработен, до 900 тона	Сл.
76.01/2а и б	Алуминиум суров (необработен) во инготи, трупци, кекс и во ливни легури, до 27.000 тона	Сл.
79.01/2	Цинк суров, до 15.000 тона	Сл.
80.01/2	Калај суров, до 1.500 тона	Сл.
84.06	Авионски мотори (клипни) за стопанската авијација	Сл.
88 03/26	Делови за авиони на стопанската авијација	Сл.
92.12/2	Магнетофонски ленти за потребите на филмот, радиото и телевизијата	Сл.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4008/1

24 мај 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

295.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ

1. Во Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на глина и алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/70 и 18/71) во точката 1 се вршат следните дополненија:

1) по тарифниот број 84.17/1г се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.17/1д Машини и уреди за разладување на материјали
Ек.
Уреди за разладување на глиница во текот на транспортот 10“;

2) во тарифниот број 84.22/5д по петтата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за пневматски транспорт на глиница 10“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4870/2
6 мај 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за постапката за утврдување на процентот на истрошеноста на предметите што југословенски државјани и странски државјани со живеалиште во Југославија ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/71, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИСТРОШЕНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ СО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

Во точката 1 наместо зборовите: „странски возила“ треба да стои: „моторни возила“.

Од Сојузната управа за царини, Белград, 2 јуни 1971 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, до-несува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН

I

Се отповикува

Гојко Жарковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија во Демократска Република Судан.

II

Се назначува

Љубомир Дрндиќ, досегашен советник во Сојузниот извршен совет, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Судан.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 8
26 мај 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексијев Александар, Андреевски Александар, Целал Туна, Муртеза Пеза, Ивандовски Србо;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Адем-Мухарем Емине, Али Екрем, Ѓосевски Стефан, Данаилов Димитар, Грков Александар, Каволу Евгенија, Малевска Параскева, Митовски Ефтим;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андреев Благоја, Анчевски Александар, Арсовски Томе, Биљановски Димче, Бојациев Драган, Болиновски Генади, Чоловиќ Блага, Давидовски Бранко, Димовски Стево, Георгиев Ѓоко, Катниќ Љубомир, Мајсторов Борис, Мерџан Хасан, Минова Ана, Мирчевска Милица, Николова Оливера, Патчева-Топукова Олга, Пекевски Благоја, Петровски Киро, Прличков Благоја, Серафимовски Томе, Станевски Драги, Станковиќ Миле, Стефановски Благој, Стрмбов Стојан, Варналиев Ангел, Зиглин Стефан, Жужеловски Илија;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Угриновски Круме, Нецати Зекрија, Поповски Панде;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Каранфилов Наум, Костовски Крсто, Морина-Селман Ремзија, Нанчевски Ангел, Прокопиева-Паунова Бранка, Станковски Владо, Сугарева Анастасија, Тасевска Надежда, Угринов Евгение, Зафировски Методија.

Бр. 252

23 декември 1969 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вуловић Николе Тихомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антонијевић Раденка Миодраг, Цветић Милорада Михајло, Игњатовић Харалампије Боровоје, Игњатовић Александра Никола, Ковачевић Николе Ђорђе, Лалић Владе Миливоје, Михајловић Живо-тија Живојин, Мијатовић Сретена Миливоје, Микулец Јована Јосип, Поповић Јоце Бранко, Поповић Александра Станислав, Симоновић Љубомира Драгић, Танкосић Божицара Драгомир, Ванцагић Јефте Марјан;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алић Луке Шиме, Будимир Стевача Томислав, Цветковић Ивана Стево, Чолаковић Милсава Богомир, Фунарић-Пивљаковић Нићифора Љубица, Гајић Илије Владисав, Хаџиомеровић-Хрбенић Рушида Бехија, Илић-Панић Душана Стана, Илић Радуга Владимир, Јовановић Радивоја Милош, Јовановић Цветка Стојан, Клеменчић Јосипа Јосип, Нађ Фрање Фрањо, Нимац Стјепана Шиме, Новаковић Максима Ђорђе, Обреновић-Андонова Трипуна Марија, Опалић Луке Јован, Орлић Николе Милан, Оштрић Шимице Бранко, Павлица Адама Илија, Петровић Миленка Владимир, Раџековић Саве

Славко, Рајачић Милоја Драган, Станимировић-Живановић Тодора Гордана, Стоиловић Стојана Чедомир, Стојановић Душана Срећко, Василевски Панче Благоје, Возел Фрање Вилим, Вуковић Витомира Загорка.

Бр. 249

22 декември 1969 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со војните единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбраната на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Бундало Мирка Младен, Мандић Боша Бориша;
санитетскиот полковник: Лазовић Божа Милан;
пешадискиот полковник: Вуловић Спасоје Живоко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

артилерискиот мајор: Ђуровић Боже Владимир;
пешадискиот мајор: Крстић Здравка Радомир;
инженерискиот мајор: Живадиновић Будимира Хранислав;

пешадиските капетани I класа: Аксентијевић Бранислава Живомир, Јовановић Николе Лакић, Поповић Мирка Радисав, Савељић Васа Бранко;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот полковник: Поповић Пунише Василије;

пешадиските мајори: Гошовић Војина Милош, Перовић Спасоја Душан, Радованац Ристе Милан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот на градежна служба: Јоковић Арсеније Радс;

интендантскиот капетан I класа: Ђукиќ Јована Никола;
 пешадиските капетани: Лукиќ Милије Саво, Нинковиќ Мирка Јово;
 техничкиот капетан: Петровиќ Миодрага Милен;
 пешадискиот поручник: Јованиќ Мирка Жарко;
 техничкиот поручник: Пећинар Боривоја Петар;
 артилерискиот поручник: Топаловиќ Петра Немања;
 инженерискиот поручник: Велиновски Петруша Симо;
 артилерискиот потпоручник: Алексиќ Раде Мирољуб;
 пешадиските потпоручници: Крпиќ Бранка Драгојло, Младеновиќ Недељка Петар, Стојановиќ Живојина Станојко;
 техничките потпоручници: Ристиќ Милана Милорад, Темелков Ђорѓа Петре;
 заставникот на финансиската служба: Гроздовиќ Димитрија Миодраг;
 заставниците на административна служба: Марковиќ Благоте Душан, Сладовиќ Душана Петар;
 техничкиот заставник: Мирановиќ Петка Насатадин;
 интендантскиот заставник: Петричевиќ Машана Саво;
 интендантскиот постар водник I класа: Бошњак Шћепана Љубо;
 постариот водник I класа на административна служба: Ђуровиќ Марка Радован;
 пешадискиот постар водник I класа: Крстиќ Драгутина Милутин;
 техничкиот постар водник I класа: Мушовиќ Радована Јован;
 постариот водник I класа на сообраќајна служба: Пајовиќ Пере Радислав;
 морнаричкотехничкиот постар водник: Дапчевиќ Вида Новак;
 пешадиските постари водници: Џевердановиќ Јанка Миливоје, Ђраковиќ Тодора Миливоје, Спасиќ Прокопа Видоје;
 техничкиот постар водник: Шабановиќ Фејзе Вехбија;
 пешадискиот водник I класа: Цветановски Блаже Наце;
 водникот I класа на оклопни единици: Мариќ Косте Недељко;
 воениот службеник IV класа на административна служба: Јовановиќ Божа Миладин;
 воениот службеник V класа на административна служба: Фрљукчиќ Омера Ахмет;
 санитарскиот воен службеник V класа: Крижанац Николе Јованка;
 воениот службеник IX класа на административна служба: Иличковиќ Зефе Мато;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

постариот водник на АВХ одбрана: Маринковиќ Живојина Драгољуб;
 техничкиот постар водник: Обровиќ Радоша Живота;
 постарите водници за врска: Симаниќ Љубомира Милинко, Вулетиќ Владимира Стакимир;
 пешадискиот постар водник: Стјепановиќ Боже Ђуро;

пешадискиот водник I класа: Салиховиќ Алије Џевад;
 пешадискиот водник: Рибач Бошка Раде;
 санитарскиот воен службеник VIII класа: Тирнаниќ Станоја Бранка;

за особени заслуги во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постариот водник I класа на административна служба: Вулевиќ Милете Бранислав.

Бр. 230
 22 декември 1969 година
 Белград

Претседател на
 Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод дваесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на културното дејствување во духот на ширење и развивање на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Народно позориште — Тузла;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Зорановиќ Радослав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Благојевиќ Саво, Митровиќ Миодраг, Омербашиќ Мехмед, Селимовиќ Мирза;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Адемовиќ Хифзија, Џеровиќ Радомир, Џурчиќ Јозо, Гудовиќ Владислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анђелиќ Крсто, Божиќ Јурица, Царапина Анто, Џвијановиќ Марко, Чамџиќ Мехмед, Чаушевиќ Јусуф, Драгиќ Триво, Душек Честмир, Филиповиќ-Јовичиќ Јованка, Хоџиќ-Мехиќ Мехо, Јариќ Марко, Кршевљаковиќ Фата, Мачак Алија, Малешевиќ Јово, Матијиќ Душко, Митровиќ Владимира, Обхо-

Ѓаш Мухамед, Радић Јоко, Спасојевић Анђелко, Шепић Надан, Терзић Атиф, Тумбић Салих;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Лаловић Драго, Ризвић Ибрахим;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Беговић Јусуф, Блажевац Иван, Бркић Мехмед, Ѓеримагић-Садовић Нафиза, Ѓехверовић Екрем, Фазлић Ибрица, Галичић Дика, Гргић Илија, Јањић Маријан, Јазвић Иван, Јовић Стана, Јурковић Милан, Кнежевић Саво, Матош Владимир, Оруч Ѓамил, Панић Радинка, Поповић Бранислав, Силахић Аид, Спахић Мурат, Шабановић Абид, Тодоровић Милош, Зрилић Димитар.

Бр. 47
24 март 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод дваесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на развивањето и омасовувањето на атлетскиот спорт

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Атлетското друштво „Кладивар“ — Цеље;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кебер Станислав;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амброжић Андреј, Хумар Фрањо, Јелерчић Мирко, Кланшчек Валентин, Кокеџ Јожеф, Ковиц Алберт, Мараж Симон, Мавец Јанез, Рогоља Карел, Симчић Антон, Велушчек Франц;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чучић Јожеф, Фајдига Иван, Гашпершич Ѓабриел, Ковачич Лео, Сочан Јулиј;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бремец Јоже, Чертнац Јернеј, Домитровић др Винко, Дурчић Оскар, Хумар Штефан, Јордан Винко, Коџијан Франц, Корсич Бернард, Мартинуч Франц, Мужич Мирослав, Окорн Алојз, Пахор Франц, Павлетић Јожеф, Стражар Иво, Тртник Алојз, Тртник Антон, Видмар-Кобал Хедвика, Жижмонд Феликс;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ѓерар Франц, Франчешкин Хилариј, Гољешчек Штефан, Лебез др Драго, Ленардич Петар, Мозетич Франц, Омахен Јоже, Видергар Антон;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хумар-Пожар Мајда, Јарц Јоже, Југ Карел, Кочевар Станислав, Крашовец Јоже, Липник Јанко, Огризек Зора, Пантар Алојз, Сигулин Антон, Штрумељ Карел, Торкар Стане, Вршник Алојз;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бержан Маријан, Бидовец Иван, Брумат Лидија, Ѓерман Николај, Ѓурлан Франц, Кноп Војтех, Коџијанчић Антон, Копитар-Петауер Полдка, Кумар Марија, Ласић Алојз, Марушић Алојз, Мозетич Ангела, Павлин Иван, Светлич Роман, Шавли Лудвик, Шубиц-Пенгал Алма, Шулигој Доминик, Тавчар Зорка, Терлеп инж. Матија, Wagner Јанко, Вогрич Марија, Волк Људмила, Знидарчић Мирко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрахамзберг Адолф, Блажић Алојз, Бобовник Михаел, Божић-Ѓрнац Милка, Божичев Александер, Бриц Бранко, Ѓергољ Јулиј, Ѓибиц Мг. рн. Нада, Ѓвитковац Тодор, Ѓерин др Лилиа, Дебевц Јанез, Ѓиаси инж. Лојзе, Ѓобриха Август, Ѓобрила Еди, Ѓоленц Франц, Ѓомол Ѓогомир, Ѓрахл Иван, Ѓрижон Виљем, Хечимовић Славољуб, Херков-Вениер Лидија, Иванчић Франц, Јакопич Бернард, Јежовник Франц, Кетиш Станко, Клавж Франц, Клеменц Драга, Копше Хериберт, Корбар инж. Вид, Котник Александер, Ковачић Бојан, Креух Руди, Јотрич Павел, Матко Штефан, Мешко Мартин, Михелчић Иван, Миховец Франц, Милич Франц, Мојмас Бруно, Новак Матевж, Почкај Јоже, Почкај Мирко, Рудолф Мирко, Sasso Иван, Settomini Егопе, Север Милада, Сфилигој Елио, Скок Пепца, Смодиш Феликс, Шмид Стане, Штромајер Фрањо, Шулер Виктор, Трабоас Енгелберт, Трампш-Јакопич Марија, Трплан Август, Укмар Драго, Урањек Марија, Видмар Франц, Врбњак Лудвик, Вучер Мартин, Забавник Милан, Завашић-Луштрик Марија, Земљич Владимир, Желе-Требец Олга, Жидан Антон, Жилник Минка;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Домјан Аница, Хорват Јожеф;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајд Павлина, Амброжич-Тревен Павла, Божић Драго, Џурк Винко, Чеховин-Видмар Вера, Черне Павла, Грегорић Маријан, Хајшек-Бајжељ Слава, Халиловић-Бабник Иванка, Ипавец Миро, Јакин Валтер, Јерман-Коцијанчић Војка, Клав-
 жар Стане, Кристан Виктор, Лешник Франц, Левовник Јоже, Липолд Ројка, Лочнишкар др Андреј, Маковец-Кебер Аница, Марах Павел, Месарић Маријан, Мешко Владо, Новак Мартин, Нучич Јоже, Петровић Вили, Пипал Бранко, Пла-
 вец Алојз, Подбрежник Винко, Прејац Иван, Про-
 дан Марјан, Рихтер Леополд, Робник Виктор, Скок Штефан, Шерц Вили, Шторман Албин, Вебер Јер-
 неј, Вебер-Церовшек Мајда, Винкшел Иван, Заго-
 де Јанко.

Бр. 91
 20 мај 1970 година
 Белград

Претседател на
 Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
 вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
 чува да се одликува за заслуги во развивањето и
 зацврстувањето на пријателските односи помеѓу
 Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
 ја и Либијската Арапска Република

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Ali Sunni Muntasser, извонреден и ополномо-
 штен амбасадор на Либијската Арапска Република
 во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
 лавија.

Бр. 109
 23 јуни 1970 година
 Белград

Претседател на
 Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
278. Закон за дополнење на Законот за деви- зното работење — — — — —	457
279. Одлука за измена на Одлуката за про- должување на важењето на Одлуката за височината на износите до кои овласте- ните банки во 1970 година можат да ко- ристан кредити во странство и да бидат гаранти по кредитните работи со стран- ство — — — — —	457

	Страна
280. Одлука за измена на Одлуката за утвр- дување на посебниот износ на глобал- ната девизна квота за 1970 година за увоз на определени производи — — —	457
281. Одлука за измени на Одлуката за при- знавање на определени работни организа- ции наплатите во динари како основица за прибавување девизи — — — — —	458
282. Одлука за условите под кои граѓаните можат да внесуваат определени предмети од странство — — — — —	458
283. Одлука за распределба на надоместокот доделен на резервните фондови на опш- тините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко — — —	458
284. Одлука за определување премија за крав- јо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година — — — — —	459
285. Одлука за определување премија за вол- на во првото полугодие на 1971 година — — —	459
286. Одлука за определување премија за су- ров памук во првото полугодие на 1971 година — — — — —	460
287. Одлука за давање регрес при продажбата на вештачки гудриња во првото полуго- дие на 1971 година за потребите на зем- јоделството и шумарството — — — —	460
288. Наредба за начинот и постапката за ос- тварување на премијата според Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година — — — — —	461
289. Наредба за начинот и постапката за ос- тварување на премијата според Одлука- та за определување премија за волна во првото полугодие на 1971 година — — —	462
290. Наредба за начинот и постапката за ос- тварување на премијата според Одлука- та за определување премија за суров па- мук во првото полугодие на 1971 година — — —	463
291. Наредба за начинот и постапката за ос- тварување на регресот според Одлуката за давање регрес при продажбата на веш- тачки гудриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделство- то и шумарството — — — — —	464
292. Наредба за измени на Наредбата за висо- чината и за начинот на плаќање на на- доместокот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз — — — —	465
293. Наредба за начинот и постапката за под- несување барање за исплатување на на- доместокот за извршените превози во 1971 година по повластиците во патнич- киот сообраќај — — — — —	465
294. Решение за определување на царинскиот контингент и пониските царински стапки за увоз на сировини и репродукциони ма- теријали за 1971 година — — — — —	467
295. Решение за дополнење на Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на глиница и алуминиум — — — — —	467
Исправка на Упатството за постапката за ут- врдување на процентот на истрошеноста на предметите што југословенски држав- јани и странски државјани со живеалиш- те во Југославија ги увезуваат, внесу- ват или примаат од странство — — — —	468
Одликувања — — — — —	468
Меѓународни договори — — — — —	365